

**Потврда за прием на
барања за субвенции за
КРУЖНА ТУРА**



1. Образец СУ-6



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ПРИЛОГ 6

Образец СУ – 6

БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА ЗА КОМБИНИРАНИ ТУРИ И КРУЖНИ ТУРИ ВО РЕГИОНОТ

БР. _____

1. Име и седиште на агенција

2. Вид на превозно средство кое се користи за доаѓање во Р. Македонија

3. Место на почеток / завршување на кружната тура

4. Датум на почеток / завршување на турата

5. Име и седиште на сместувачките објекти во кои престојувале туристите во текот на кружните тури

- а) _____
- б) _____
- в) _____
- г) _____
- д) _____
- е) _____

6. Вкупно траење на турата (број на ноќевања со доручек)

7. Име и седиште на автобускиот превозник

8. Име и седиште на авионскиот превозник

9. Износ на бараната субвенција

број на остварени патници _____ x _____ ден =

_____ ден

Лиценца за туроператорска дејност

образец бр.1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 25 од Законот за туристичка дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011 и 53/2011), Министерството за економија издава

ЛИЦЕНЦА

за

На _____
(назив на правното лице)

(седвиште на правното лице)

За вршење на туристичка дејност се издава лиценца

Туристичката агенција _____
(име на агенцијата)

дејноста ја врши во

објект на адреса

Лиценцијата е заверена во Регистарот под бр. 629.

Рег. број 13-7474/2
14.10. 2011 година
Скопје

M.H.

Програма за реализирано патување



bul. Kliment Ohridski 60
1 000 Skopje, Macedonia
tel. +389 2 32 17 410
+389 2 32 22 499
fax. +389 2 32 17 411
info@generalturist.mk

Балканска тура Скопје, Тетово, Ресен, Битола, Охрид, Струга, Тирана, Бар, Будва, Дубровник, Мостар, Сараево

1. ден Аеродром-Скопје

Пречек и ассистенција на групат на Аеродромот во Скопје. Патувањето продолжува кон Скопје. Разглед на Скопје и посета на Старото скопско Кале, џамијата Мустафа Паша, Црквата Св. Спас, Чифте амам, Капан ан, Даут пашиниот амам, Камениот мост, споменикот на Мајка Тереза, старата железничка станица и др. Во вечерните часови сместување во Хотел. Вечера. Ноќевање.

2. ден Скопје-Тетово-Охрид

Појадок. Напуштање на хотелот и патување кон Тетово. По пристигнувањето панорамски разглед на градот и посета на Арабати Баба Теке и Шарената џамија. Патувањето продолжува кон Охрид. По пристигнувањето сместување во хотел со 4. Вечера. Ноќевање.*

3. ден Охрид-Ресен-Битола-Охрид

Појадок. По појадокот патување до Ресен и посета на сарајот на Нијази Бег. Продолжуваме кон Битола. По пристигнувањето разглед на градот и посета на старата турска чаршија, Бедестенот, Јени џамијата, Саат кулата, Широк сокак и воената академија каде што учел Мустафа Кемал Ататурк. Патувањето го продолжуваме кон Охрид. По пристигнувањето разглед и посета на: Самуиловата тврдина, Плаошник и црквата Св. Климент и Пантелејмон, Св. Богородица Перивлепта, Катедралата Света Софија, античкиот амфитеатар, старата чаршија и др. Во вечерните часови враќање во хотел. Вечера. Ноќевање.

4. ден Охрид-Тирана-Драч-Бар

Појадок. Напуштање на хотелот и патување кон Република Албанија. Следува панорамски разглед на Тирана. По разгледот следува патување кон Драч. По пристигнувањето панорамско разгледување. Патувањето не води низ Скадар се до Црна Гора. По пристигнувањето во Бар, сместување во Хотел со 4. Вечера. Ноќевање.*

5. ден Бар-Котор-Будва-Дубровник

Појадок. Напуштање на хотелот и патување кон Црна Гора. Попатна посета на Котор и разглед на стариот град со стручен локален водич. Патувањето продолжува кон Будва. Разглед на стариот град со стручен водич и посета на видиковецот на Свети Стефан. Патувањето продолжува кон Бар. По пристигнувањето, сместување во хотел со 4. Вечера. Ноќевање.*

6. ден Дубровник

Појадок. Целодневен разглед на Дубровник и посета на стариот град со стручен локален водич. Во попладневните часови трансфер во хотел. Вечера. Ноќевање.

7. ден Дубровник-Сараево

Појадок. Патувањето продолжува кон Мостар. По пристигнувањето разглед на стариот град Мостар и посета на џамијата Кески, стариот мост – најпознатата атракција, старата чаршија. Патувањето продолжува кон Сараево. Следува разглед на Сараево и посета на стариот дел на градот – Баш Чаршија, Морича хан, џамијата Гази Хусрев бег, Латинскиот квартал и др. Во попладневните часови трансфер и сместување во хотел со 4. Вечера. Ноќевање.*

8. ден Сараево-Аеродром

Појадок. Напуштање на хотелот и трансфер до аеродромот. Чекирање. Полетување за Истанбул.

2. Копија на договор со македонска туристичка агенција или потврда од тура од странска агенција со македонска туристичка агенција од каде треба да се види, дали македонската туристичка агенција работи во име и за сметка на странската туристичка агенција или е организатор кој продава во име на странската агенција.

CONTRACT FOR COOPERATION

Made between

Istanbul, Turkey, hereinafter named as "Subject - 1" with one side and,

_____, Republic of Macedonia, hereinafter named as
"Subject - 2" on the other hand, have concluded the present Contract as follows:

1. A subject of the contract:

1.1 The Parties, from 21. January 2013 to 21. January 2014 year will carry out reception of tourists, under the mutual arrangement, on currency, non currency or compensating bases (in view of varied tariffs for services and transport).

2. Organizational questions:

2.1 Each party in this contract - Subject 1 and Subject 2, undertake to accept and provide accommodation, tourism and other services for reception of tourists upon the demand for groups and individual tourists in terms and prices which will be coordinated in addition, and upon a request delivered by the other party.

2.2 Each party (Subject 1 or Subject 2) informs the other party about arrival of groups 25 days - prior to the beginning of service.

2.3 Quantity of tourists in group - from 10 up to 50 persons. Minimal number of tourists per group - 10 people. Groups up to 9 persons it is necessary to consider as individual tourism.

2.4 Accepting party has the right to terminate the Contract without indemnification at infringement by coming tourists of the Legislation of the country of their stay.

2.5 Accepting party undertakes to cover the accepting party expenses arisen owing to default by tourist rules of behavior and conditions of residing in a host country.

2.6 The additional conditions which have been not included in the program will be paid by tourists on a place, due to their personal means.

2.7 The Parties inform about price - list on given additional services.

3. Duties of contracting Parties:

3.1 To inform tourists about conditions of accommodation, meals and other services.

3.2 Subject 1 to inform accepting party by fax, telex or by phone about date and time of departure of guests no later than 50 days prior to arrivals of group, and lists of groups for 25 days.

In case of absence of the given information accepting party not guarantees a meeting of group and does not indemnify.

In case of partial annulment of group, less than 5 (five) days prior to arrivals, it is collected 50% from cost of one round / day of service for each canceled place.

2. Копија на договор со македонска туристичка агенција или потврда од тура од странска агенција со македонска туристичка агенција од каде треба да се види, дали македонската туристичка агенција работи во име и за сметка на странската туристичка агенција или е организатор кој продава во име на странската агенција.

4. The procedure of payments:

- 4.1 Payment for given services is made through appropriate banks of the countries, participants of the contract for 15 days prior to the beginning of service, if not otherwise agreed by additional agreement of the two parties, during conducting everyday business.
- 4.2 Cost of service of groups in calculation on one person should be specified for 30 days prior to the beginning of service and it is coordinated.
- 4.3 Cost of service of individual tourists depending on programs and conditions of residing are stipulated in addition.

5. Force major:

- 5.1 The parties are relieved from the responsibility for default obligations under the present Contract if this default is consequence of force majored circumstances have directly affected on performance of conditions of the present Contract. In this case term of performance of obligations is removed in proportion to time during which such circumstances will operate, and any Party not in the right to demand from other Party the indemnification which it can carry. The Certificate given by one of the Parties will be the sufficient proof of presence and duration of such circumstances.

6. The general questions:

- 6.1 The Parties have agreed, that at occurrence of disputes on questions, not settled by present contract, will take efforts for its solving by negotiations.

7. Final provisions:


- 7.1 The present Contract inures from the date of its signing by the Parties.
- 7.2 The present Contract can be changed or added. All changes and additions should be coordinated in writing and signed by authorized representatives of the Parties.
- 7.3 All appendices to the present Contract are its integral Part.
- 7.4 The present Contract is signed in two original copies: to one copy for contracting Parties.

Date: _____

Subject no.1

Subject no.2

2. Копија на договор со македонска туристичка агенција или потврда од тура од странска агенција со македонска туристичка агенција од каде треба да се види, дали македонската туристичка агенција работи во име и за сметка на странската туристичка агенција или е организатор кој продава во име на странската агенција - Заверен превод на македонски јазик



Член 10

За сите евентуални промени на содржината и цената на своите услуги [REDACTED] обврзува навремено да го извести субагентот.

Член 11

[REDACTED] се обврзува соодветно да ја застапува [REDACTED] пред странките што подразбираат нивно навреме и точно информирање за сите услуги кон кои странките би покажале интерес. Договорената страна не смеа да ги менува информациите врзани за бараната услуга како и да врши било каква промена на цената на услугата без знаење на одговорните лица во [REDACTED]

Член 12

За сите ваши неспомнати услови при користење на услугите на [REDACTED], важат сите услови на патување, прописани и усвоени од [REDACTED], кој не се составен дел од овој договор.

Член 13

Сите потребни појаснувања и договарања кои што можат да произлезат од заедничката меѓуагенциска соработка, да не се спомнати во овој договор, ќе се прецизираат по пат на потпишување анкет на истиот.

Член 14

Договорените страни од овој договор се обврзуваат на деловна тајност на истиот и неговата исклучителност во меѓусебната соработка. Субагентот нема право да го пренесува своето право или провизија, тврдени со овој договор, на трети лица, односно агенции.

Член 15

Овој договор стапува на сила веднаш по неговото потпишување. Договорот е составен од два еднакви примероци, по еден за секоја договорена страна.

Член 16

Непридржувањето кон овој договор на договорените страни, подразбира негово автоматско раскинување. Во тој случај на евентуално нерешени спорови надлежен е Стопанскиот Суд во Скопје.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ

T.A. [REDACTED]


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1. Копија од групата за која се однесува барањето

Son isim listesi ve ucaak detaylari hu sekilde

Date: June 16, 2013 (Sun) Departs 07.35 hrs
Airline: Turkish Airlines Arrives: 08.05 hrs
Flight: (operated by Turkish Airlines)
From: Istanbul, Turkey Airport :IST -Ataturk Arpt, Terminal 1
To: Skopje, Macedonia Airport :SKP-Skopje arpt

Date: June 23, 2013 (Sun) Departs 20.35 hrs
Airline: Turkish Airlines Arrives: 23.30 hrs
Flight: (operated by Turkish Airlines)
From:
To:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3. Интербус листа со видливи податоци за странските туристи и граничните премини.

Итнерер Itinerary	Дневни промени Daily stages					
	Датуми Dates	Од место / земја From locality / country	До место / земја To locality / country	Km полн / laden	Km празен / unladen	Гранични преи Border-crossing
5						
Листа на патници (име, презиме број на пасош) List of passengers (name, surname and passport No.)						
6	1g	22		43		
	2g	23		44		
	3g	24		45		
	4g	25		46		
	5g	26		47		
	6g	27		48		
	7g	28		49		
	8g	29		50		
	9g	30		51		
	10g	31		52		
	11g	32		53		
	12g	33		54		
	13g	34		55		
	14g	35		56		
	15g	36		57		
	16g	37		58		
	17g	38		59		
	18g	39		60		
	19g	40		61		
	20g	41		62		
	21g	42		63		
7	Датум на пополнување на листата: Date of completion of waybill:			Позволен превозникот: Permitted of the transport operator: INGAVE		
8	Непогледени промени: Unforeseen amendments:			CASINARNICA		
9	Контролни печати: Control stamps if any:			CASINARNICA		

IV. Организаторите кои бараат да добијат субвенции, до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, освен барањето и документацијата за секој одделен вид на превоз согласно член 4 од правилникот за субвенции, ја доставуваат следната документација

2. Фотокопија од сметка на превозникот од кои се видливи податоци за:

- место на поаѓање и пристигнување на групата
- број на седишта во автобусот
- дата на извршениот превоз и остварениот број километри
- Доказ за реализирано плаќање на сметка-копија од вирман или извод

Банка депонент:
Жиро сметка:
Даночен број за ДДВ:
Девизна сметка:

ФАКТУРА

Број:
Датум:

Опис на услугата	Вкупна сума
Износот на ДДВ не се исказува, согласно со член 38 од законот за ДДВ	ден
ВКУПНО :	

Со букви:

По истекот на рокот за плаќање ќе се пресметува законска камата Рок на плаќање: 3 дена од датумот на фактурата

Фактурирал _____ Заверил _____



Извод за реализирано плаќање- задолжително поврзување со бројот на фактура која се приложува како доказ

Скопје
ПЛАТЕН ПРОМЕТ
(организациона единица на Банката)

ИЗВОД БРОЈ 70

Факс _____

ЗА ПРОМЕНИТЕ И СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

ГОДИНА _____

СКОПЈЕ

Тел. 3217-410

СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 2700572

(назив на имател на сметката)

Факс. 3217-411

(број на сметка)

претходна состојба	дневен промет		нова состојба	број на налози	
	долгува	побарува		задолжува	одобрува
					1

Даночен број 4030003

Примивме во корист - на товар на сметка

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Ред. бр.	Назив и седиште на примачот - налогодавач Број на сметката	Дебитент на (назив и седиште на банката)	Износ		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			Задолжува	Побарува				
1		НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	0		220	усл. по ф-ра		
2		Стопанска Банка АД Битола	0		220	услуга по ф-ра		
3		ПроКредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	0		220	усл. по ф-ра		
4		Стопанска Банка АД Битола	0		220	усл. по ф-ра		
5		ПроКредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	0		220	усл по ф-ра 01-132/13		
6		Стопанска Банка АД Битола	0		220	усл. по ф-ра		
7		Шпиркесе Банка Македонија АД Скопје	0		220	усл по ф-ра		
8		Шпиркесе Банка Македонија АД Скопје	0		220	усл. по ф-ра		
9		Комерцијална Банка АД Скопје	0		220	услуга по ф-ра		
10		ХАЛК БАНКА АД Скопје	0		666	[AutoProv]надомест за реализирани налози за 24.06.2013		
11		ХАЛК БАНКА АД Скопје			800	Уплата во готово на сопствена сметка од днев. пазар и наплата на чеков		

ДОГОВОР ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ

Склучен на ден _____ година, помеѓу:

1. Друштво за градежништво, трговија и услуги Име и адреса на хотелот Скопје,
ЕДБ 40800105 ЕМБС 6648 застапувано од Управителот Име и презиме -во
понатамошниот текст Давател на услуга
2. Име и адреса на Т.А. Скопје со ЕДБ 40300034 ЕМБС 5727
застапувано од Управителот Име и презиме - во понатамошниот текст Корисник на услуга.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со ангажирање и користење на сместувачки капацитети во Име на хотел, кој се наоѓа на Адреса на хотел _____ за што Давателот на услугата се обврзува во зависност од расположливоста на капацитетите, да му стави на располагање определен број на легла на Корисникот на услугата.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 2

(1) Цената за хотелските капацитети е следната:

Вид на соба	Еднокреветна соба		Двокреветна соба	
	едно лице	две лица	едно лице	две лица
Цена (ЕУР)	Цена	Цена	Цена	Цена

(2) Во цената е вклучен појадокот, износот за ДДВ, туристичка такса и осигурување на гостите.

(3) Цената за хотелските капацитети наведена во став 1 на овој член е со вклучен попуст на Официјалната цена на Име на хотел. Давателот на услуги на цената наведена во став 1 од овој член, не одобрува агенциска провизија.

(4) Цената наведена во став 1 од овој член е изразена во ЕУР и истата ќе се плати во денарска противвредност пресметана по среден курс на НБРМ на денот на заминување на гостите.

(5) Начин на плаќање: про-фактура, кредитна картичка, во готово, фактура. Давателот на услуга по доставено барање за хотелска услуга од страна на Корисникот на услугата, во потврдата го наведува и начинот на плаќање за секое засебно барање.

(6) Резервираните соби се достапни на гостите од 14:00 часот на датум на пристигнување, а на договорениот датум на заминување собите треба да бидат ослободени најдоцна до 11:00 часот. Користење на собите во периодот од 12:00 часот до 18:00 часот на денот на заминување, Давателот на услугата ќе наплаќа дополнителни 50% од цената за сместување.

РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој договор стапува во сила со денот на неговото потпишување од страна на двете договорни страни и важи до 31.12.2013 година.

ПИСМЕНА ИСПРАВА

Член 4

(1) Корисникот на услугата е должен на при потврдување за користење на хотелска услуга/потврда на резервација за хотелско сместување, да ги достави следните податоци:

- ↓ име и презиме на лицето за кое се однесува резервацијата
- ↓ период во кој ќе се користи услугата
- ↓ начин на плаќање

(2) Кореспонденцијата помеѓу Корисникот и Давателот на услугата е валидна исклучиво во писмена форма (е-маил, факс, пошта).

ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА

Член 5

(1) Давателот на услугата презема обврска на лицата кои ги упатува Корисникот на услуга, да им даде сместување и услуги наведени во претходните писмени дописи меѓу двете Договорни страни.

(2) Давателот на услугата е должен на лицата кои ќе ги упати Корисникот на услугата да им обезбеди услуги, под услови за кои претходно постигнале согласност.

ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГАТА И НАЧИН НА ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈА

Член 6

(1) Корисникот на услугата е должен да го известува Давателот на услуга за текот на пополнување на сместувачките капацитети, согласно временските термини дефинирани помеѓу двете договорни страни.

Член 7

(1) Лицата кои ги упатува Корисникот на услугата имаат обврска да се придржуваат кон правилата на Хотелот.

(2) Доколку лицата кои се сместени во хотелот причинат материјална штета на инвентарот во хотелот, Давателот на услугата најнапред ќе го побарува од хотелскиот гостин кој ја причинил штетата. Доколку гостинот одбива да плати, Корисникот на услугата има обврска да го плати износот од проценката за направената штета.

Член 8

(1) Откажување на индивидуална резервација е најдоцна до 16.00 часот, еден ден пред пристигнување на гостинот/гостите. Доколку Корисникот на услуга ја откаже резервацијата после овој термин, Давателот на услуга го задржува правото да наплати износ во висина од најмалку едно ноќевање.

(2) За откажување на групна резервација, Давателот и Корисникот на услугата ќе се договараат дополнително со утврдување на термин како и казнени пенали за секоја група посебно.

(3) Во случај на ненавремено откажување, Давателот на услугите го задржува правото да го наплати износот согласно Член 8, став 1.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 9

(1) Давателот на услугата има право да го раскине Договорот во исклучителни случаи и само заради одредени причини, како што е во следниве случаи:

- ако околностите кои не се одговорност на Давателот на услугата го оневозможуваат исполнувањето на Договорот.

- ако собите се резервирани неправилно, со наведување на неправилни или лажни податоци, релевантни за Договорот.

- ако Давателот на услугата има разумна основа да се сомнева дека давањето на услугите може да наметне ризик за правилно функционирање на оперативниот дел, безбеднос или репутација на Давателот на услугата пред јавноста, без тоа да се однесува на доменот или контролата на организацијата на Давателот на услугата.

- ако причината/мотивот за престој е спротивна на законот.

(2) Горенаведените причини за раскинување на Договорот не произведуваат никакви права за надоместување на штетите на Корисникот на услуга.

ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 12

(1) Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, вклучувајќи ги и споровите за негово толкување и полноважност, ќе се решаваат спогодбено.

(2) Ако спорот не може да се реши спогодбено, истиот ќе се решава пред надлежниот Суд во Скопје.

Член 13

За се што не е предвидено со овој договор важат одредбите на Законот за облигациони односи на Република Македонија.

Член 14

Овој договор е сочинет во 4 еднообразни примероци, од кои по два за секоја договорна страна.

Договор

Склучен на ден 25.04.2013 во Охрид Помеѓу:

1. _____ во понатамошниот текст давач на услуги и _____
2. I _____ со адреса на живеење ! _____ во понатамошниот текст корисник на услуги.

Чл.1

Предмет на овој договор е давање на угостителски услуги – доручек од страна на давателот на услуги на гостите од апартманите на услуги во ресторанот Дионис.

Чл.2

Договорните страни се договорија давателот на услуги да обезбеди доручек за гостите на корисниците на услуги кои се сместени во нивните приватни апартмани.

Чл.3

Овој договор е склучен со вазност од 26.04.2013 до 04.10.2013.

Чл.4

Цената на еден комплетен доручек изнесува 125 денари,кои корисниците на услуги ќе му ги уплатат на давателот на услуги на сметка на фирмата Дионис A&A после извршените услуги.

Чл.5

Условите за видот на доручек, времето за издавање доручек и другите специфичности ќе се регулираат со посебен анекс договор.

Чл.6

Во случај на спор надлежен е Основен суд Охрид.

Давач на Услуги _____ Корисник на услуги _____

Решение за категоризација на сместувачки капацитет



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

Бр. _____ година
Скопје

Врз основа на член 28 од Законот за угостителска дејност (Службен весник на Република Македонија бр.62/04,89/08,115/10), решавајќи по барањето бр. бр. на барање од Дата година на Име на хотел Скопје, со седиште во Скопје на ул.Скупи бр.5а, Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесе

РЕШЕНИЕ

за извршена категоризација на угостителски објект

1. Се утврдува дека угостителскиот објект Име на хотел Скопје со седиште во Скопје на Дата ги исполнува условите за гарни хотел од втора категорија со четири (4) ѕвезди.

2. Решението за утврдување на категоријата на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Име на хотел Скопје, поднесе барање бр. бр. на барање од Дата година за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект Број Скопје со седиште во Скопје на Адреса, за гарни хотел од втора категорија со четири ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид на предметниот објект при што со записник бр. _____ од Дата констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од втора категорија со четири ѕвезди, проишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог 1 (Службен весник на Република Македонија бр. _____ год.) заради што донесе решение како во диспозитивот.

Согласно член 33 од Законот за угостителство (Службен весник на РМ _____) решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

Доставено до:
подносител на барањето
архива

INVOICE Nr.

Customer
 COMPANY: _____
 ADDRESS: _____
 COUNTRY: _____
 Guests: _____

Date 10.06.2013
 Order No. _____
 Rep _____
 FOB _____

Qty Nights	Description	Price per person	TOTAL
7	1 Double room, Lake view, 2 BB		
7	Halfpansion, 2 persons		
2	Wellness package, 2 persons		

Payment Details
 Cash _____
 Check _____
 Credit Card _____

SubTotal _____
 TOTAL _____

Total amount includes DDV.

Signature _____

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ГОСТИ ВО ГРУПА
1990 КАРАГИ ТУРС

Соба	Презиме	Име	Дат.Дол	Дат.Нап	Услуга	Количина	Цена
110			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
2 110			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
3 112			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
4 112			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
5 112			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
6 114			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
7 114			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
8 114			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
9 117			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
10 221			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 021C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
11 221			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
12 305			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
13 305			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
14 307			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
15 308			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 021	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
16 308			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
17 309			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
18 309			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
19 310			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
20 310			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
21 319			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00

Руминг листа или спецификација на гости

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ГОСТИ ВО ГРУПА
1990 КАРАГИ ТУРС

Соба	Презиме	Име	Дат.Дол	Дат.Нап	Услуга	Количина	Цена
219	DIEMAL		21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
23			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
24			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
25			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
26			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
27			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
28			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 021C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
29			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
30			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00
31			21.06.2014	23.06.2014	ПОЛУПАНСИОН 022C	2	1550.00
					ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	2	1550.00

Услуга	Кол.	Цена	Износ
ПОЛУПАНСИОН 021	2	X	3100.00
ПОЛУПАНСИОН 021C	4	X	6200.00
ПОЛУПАНСИОН 022C	2	X	3100.00
ПОЛУПАНСИОН 022C	54	X	83700.00
ТАКСА НА ПРЕСТОЈ 09	62	X	98360.00
ВКУПНО			98360.00

РЕСПУБЛИКА БОРДЖУСА - БАЛАНСА

Извод за реализирано плаќање- задолжително поврзување со бројот на фактура која се приложува како доказ

Скопје
ПЛАТЕН ПРОМЕТ
(организациона единица на Банката)

ИЗВОД БРОЈ 70

Фах _____

ЗА ПРОМЕНИТЕ И СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

ГОДИНА _____

СКОПЈЕ

Тел. 3217-410

СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 2700572

(назив на имател на сметката)

Факс. 3217-411

(број на сметка)

претходна состојба	дневен промет		нова состојба	број на налози	
	долгува	побарува		задолжува	одобрува
					1

Даночен број 4030003

Примивме во корист - на товар на сметка

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Ред. бр.	Назив и седиште на примачот - налогодавач Број на сметката	Дебитент на (назив и седиште на банката)	Износ		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			Задолжува	Побарува				
1		НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	0		220	усл. по ф-ра		
2		Стопанска Банка АД Битола	0		220	услуга по ф-ра		
3		ПроКредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	0		220	усл. по ф-ра		
4		Стопанска Банка АД Битола	0		220	усл. по ф-ра		
5		ПроКредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ	0		220	усл по ф-ра 01-132/13		
6		Стопанска Банка АД Битола	0		220	усл. по ф-ра		
7		Шпиркесе Банка Македонија АД Скопје	0		220	усл по ф-ра		
8		Шпиркесе Банка Македонија АД Скопје	0		220	усл. по ф-ра		
9		Комерцијална Банка АД Скопје	0		220	услуга по ф-ра		
10		ХАЛК БАНКА АД Скопје	0		666	[AutoProv]надомест за реализирани налози за 24.06.2013		
11		ХАЛК БАНКА АД Скопје			800	Уплата во готово на сопствена сметка од днев. пазар и наплата на чеков		

Доказ за платена туристичка такса со назнака за месец

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИКОПИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА _____ КОПИЈА _____

НАЛОГОДАВАЧ _____ **ПРИМАЧ** _____

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ _____ НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ _____

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ _____ БАНКА НА ПРИМАЧ _____

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА _____ ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА _____

ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ _____ ИЗНОС _____

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ _____ МКД _____

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА _____ УПЛАТНА СМЕТКА _____

ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕНА _____ СМЕТКА НА КОРИСНИК _____

ПРЕСТОЈ ЗА ЈУЛИ 2014 _____ ПРИХОДСКА ШИФРА И ПРОГРАМА _____

ПОТПИС _____ ДАТУМ НА УПЛАТА _____ МЕСТО НА УПЛАТА _____

33.520.00 21.08.2014

опје

Број на извод 139
ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

15.07.2014

Назив на имател на сметка _____

(Број на сметката) _____

претходна состојба	дневен промет		нова состојба	број на налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
_____	_____	_____	_____00	24	4

Даночен: _____

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

р. бр на нал	Назив и седиште на примачот Број на сметката	Депонент на (назив и седиште)	Износ		Шифра	Цел на дознака	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			задолжување	одобрување				
1	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ СКОПЈЕ 100-0000000630-95	Народна Банка на РМ	0	0	0	ТУР. ТАКСА ЗА МЕТРОПОЛИ И БЕЛВИ И ТУРИС. 06/2014	0 84015203205 71711100	8785100228511
2	СКОПЈЕ	Охридска Банка АД Охрид	0	0	420	Плаќање со цеснија	0	8788808866011
3	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ СКОПЈЕ 1	Народна Банка на РМ	0	0	0		0 84015206831 73313100	8738603345571
4		Степанска Банка АД Скопје	0	0	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти, освен	0	8788808890301
5		ХАЛКБАНК АД Скопје	0	0	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти, освен	0	8788808890261
6		Охридска Банка АД Охрид	0	0	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по основ на и	0	8788808890311

4. Образец СУ-4

Службен весник на РМ, бр. _____

ПРИЛОГ 4

СУ - 4

ПОТВРДА

Туристичко биро (друга институција) ИМЕ НА ХОТЕЛ - Скопје

Потврдува дека за гостите сместени во објектите од типот соби и апартмани е извршена пријава и е платена такса за прирамен престој.

Почис на гости

1.	<u>Име на гости</u>	8.
2.	_____	9.
3.	_____	10.
4.	_____	11.
5.	_____	12.
6.	_____	13.
7.	_____	14.

МЕСТО И ДАТА _____ ПЕЧАТ НА ТУРИСТИЧКОТО БИРО
ВО ВИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ

16.06 - 17.06.2013

- Под сместувачки објекти се сметаат сите сместувачки објекти кои се категоризирани и регистрирани за комерцијално работење.
- Ако изнајмувањето на капацитетот, со најмалку услуга миевање и поједок, е извршено преку македонска туристичка агенција истата го заверува образецот СУ - 4
- За гостите за кои сместувањето е закупено од македонска туристичка агенција, во сместувачки капацитети од типот соба или апартман, заверна на пријавениот престој и плаќање на туристичката такса за гостите од листата врши и туристичкото биро во месното наде што туристите престојувале

13 од 17

3. Образец СУ-3

СУ - 3

ПОТВРДА

Со која се потврдува дека туристичната агенција Име на Т.А.
ја подмирила обврската за давање услуги од Програмата врз основа на
2 полупансиона услугата за број на гости 40 према
долунаведениот потпис, кои престојувале во сместувачниот објект
Име на хотел во
периодот од 16.06.2013 год. до 17.06.2013 год.

Попис на гости

1. Име на гости _____ 31.
2. _____ 32.
3. _____ 33.
4. _____ 34.
5. _____ 35.
6. _____ 36.
7. _____ 37.
8. _____ 38.
9. _____ 39.
10. _____ 40.
11. _____ 41.
12. _____ 42.

3. Образец СУ-3

- 13. Име на гости _____ 43.
- 14. _____ 44.
- 15. _____ 45.
- 16. _____ 46.
- 17. _____ 47.
- 18. _____ 48.
- 19. _____ 49.
- 20. _____ 50.
- 21. _____ 51.
- 22. _____ 52.
- 23. _____ 53.
- 24. _____ 54.
- 25. _____ 55.
- 26. _____ 56.
- 27. _____ 57.
- 28. _____ 58.
- 29. _____ 59.
- 30. _____ 60.

МЕСТО И ДАТА

ПЕЧАТ НА СМЕСТУВАЧИОТ КАПАЦИТЕТ
И ПОТПИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ